

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Службено гласило на
Општината Битола
излегува по потреба

www.bitola.gov.mk



Број 7, година XLVI
Вторник, 09.06.2015
Битола

e-mail: bitola@t-home.mk

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за донесување на Општ акт за село Барешани и утврдување на услови за начинот на градење во село Барешани - Општина Битола, за кое нема урбанистички план

1. Ја објавувам Одлуката за донесување на Општ акт за село Барешани и утврдување на услови за начинот на градење во село Барешани - Општина Битола, за кое нема урбанистички план, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.06.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-713/1
09.06.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 84 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 199/14 и 44/15), член 22 и 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр.

10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седница одржана на 05.06.2015 година, донесе

ОДЛУКА

за донесување на Општ акт за село Барешани и утврдување на услови за начинот на градење во село Барешани - Општина Битола, за кое нема урбанистички план

Член 1

Општиот акт за село Барешани се изготвува согласно Годишната програма за изработување и донесување на Општи акти за села на подрачјето на Општина Битола за 2014 година, донесена од Советот на општината (Службен гласник на Општина бр. 07-08/9 од 20.05. 2014 година).

Член 2

Предлог - Одлуката е одобрена од Комисијата за одобрување на Предлог Одлука за Општ акт за село Барешани – Општина Битола, назначена со решение бр. 08-213/15 од 18.02.2015 година од Градоначалникот на Општина Битола и за истата е добиена Согласност од Министерството за транспорт и врски со бр. 24-6925 од 20.04.2015 год.

Член 3

Предлог Одлуката за Општ акт за село Барешани е изготвена од правното лице ДПТИ „Урбан Проектинг“ ДООЕЛ Велес кое поседува лиценца согласно член 18 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ, бр. 51/05,

137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14).

Член 4

Општиот акт за село содржи текстуален дел - Предлог Одлука, нумерички дел - табеларен приказ на планираните содржини издвоени по површина и намена на земјиштето и графички прилози:

1. ПОШИРОКО ОПКРУЖУВАЊЕ
НА СЕЛОТО..... М=1: 10 000

2. ИЗВОД ОД ПРЕТХОДНО
ИЗГОТВЕНА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА- Урбанистичка
документација за село
Барешани..... М=1:2500

3. АРХИВСКИ ОРИГИНАЛ НА
КАТАСТАРСКИ ПЛАН СО ГРАНИЦА
НА ОПФАТОТ..... М=1:2500

4. ГРАНИЦА НА ОПФАТОТ НА
СЕЛОТО, НАМЕНСКИ ЗОНИ И
СООБРАКАЈНА ПОВРЗАНОСТ
СО ПОШИРОКОТО
ОПКРУЖУВАЊЕ..... М=1:2500

Член 5

Графичкиот прилог од општиот акт е изработен на заверени дигитализирани архивски оригинали на дигитализирани катастарски планови во М=1:2500.

Член 6

Со Одлуката за Општ акт за село Барешани се утврдува граница на плански опфат на село Барешани со вкупна површина од 46,91 ха. Границата на селото графички и текстуално е опишана со дефинирани координати на сите прекршни точки.

Планскиот опфат лежи на територијата која како крајни точки ги има следните координати:

| | |
|----|-----------------------------|
| 1. | X=538045.3630 Y=525749.0389 |
| 2. | X=538044.9720 Y=525774.7709 |
| 3. | X=538049.7820 Y=525777.9229 |
| 4. | X=538074.1780 Y=525780.3269 |
| 5. | X=538084.5860 Y=525791.7099 |
| 6. | X=538098.3270 Y=525786.4759 |

| | |
|-----|-----------------------------|
| 7. | X=538115.0540 Y=525772.1649 |
| 8. | X=538117.9710 Y=525770.1019 |
| 9. | X=538135.0130 Y=525781.1829 |
| 10. | X=538132.7240 Y=525787.3489 |
| 11. | X=538130.3270 Y=525791.5349 |
| 12. | X=538164.9750 Y=525813.1659 |
| 13. | X=538179.3610 Y=525822.9669 |
| 14. | X=538202.5540 Y=525829.9639 |
| 15. | X=538202.2820 Y=525833.9799 |
| 16. | X=538209.2600 Y=525838.2019 |
| 17. | X=538211.2890 Y=525841.1209 |
| 18. | X=538208.6150 Y=525844.2839 |
| 19. | X=538202.7310 Y=525881.3509 |
| 20. | X=538205.2980 Y=525893.7559 |
| 21. | X=538203.5842 Y=525912.4248 |
| 22. | X=538203.1210 Y=525917.4709 |
| 23. | X=538203.2278 Y=525924.4153 |
| 24. | X=538215.3790 Y=525927.5269 |
| 25. | X=538253.6290 Y=525925.6939 |
| 26. | X=538259.2290 Y=525929.9746 |
| 27. | X=538268.5100 Y=525937.0689 |
| 28. | X=538274.4030 Y=525942.4229 |
| 29. | X=538287.7670 Y=525948.8979 |
| 30. | X=538237.4440 Y=525973.8419 |
| 31. | X=538255.8060 Y=526006.8289 |
| 32. | X=538272.3120 Y=526032.9479 |
| 33. | X=538291.4830 Y=526019.0779 |
| 34. | X=538309.8830 Y=526007.8489 |
| 35. | X=538325.2760 Y=525999.0219 |
| 36. | X=538318.5670 Y=525972.0809 |
| 37. | X=538324.3720 Y=525954.3689 |
| 38. | X=538356.0440 Y=525970.4919 |
| 39. | X=538376.5890 Y=525980.9599 |
| 40. | X=538377.7050 Y=525981.8609 |
| 41. | X=538395.9990 Y=525990.4539 |
| 42. | X=538420.0980 Y=525998.0329 |
| 43. | X=538437.9990 Y=526006.8519 |
| 44. | X=538464.3730 Y=526023.2739 |
| 45. | X=538479.9990 Y=526036.8939 |
| 46. | X=538494.6314 Y=526049.6479 |
| 47. | X=538500.6250 Y=526056.9289 |
| 48. | X=538501.6861 Y=526057.9176 |
| 49. | X=538503.5100 Y=526056.1909 |
| 50. | X=538520.8610 Y=526039.7639 |
| 51. | X=538525.1898 Y=526042.4082 |
| 52. | X=538531.4640 Y=526046.2409 |
| 53. | X=538541.0980 Y=526047.2989 |
| 54. | X=538549.8542 Y=526046.5719 |
| 55. | X=538569.3949 Y=526044.8252 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 56. | X =538570.4290 Y =526056.3939 |
| 57. | X =538584.9900 Y =526059.1419 |
| 58. | X =538609.5290 Y =526039.3129 |
| 59. | X =538622.1440 Y =526034.1339 |
| 60. | X =538647.1710 Y =526040.1059 |
| 61. | X =538655.9710 Y =526023.9339 |
| 62. | X =538657.3310 Y =526023.0789 |
| 63. | X =538682.6588 Y =526026.3069 |
| 64. | X =538742.3380 Y =526059.0959 |
| 65. | X =538775.8910 Y =526087.9649 |
| 66. | X =538800.8640 Y =526096.8829 |
| 67. | X =538809.8160 Y =526102.9469 |
| 68. | X =538827.2580 Y =526104.8189 |
| 69. | X =538826.5860 Y =526098.5379 |
| 70. | X =538827.8339 Y =526092.4714 |
| 71. | X =538828.9350 Y =526087.1189 |
| 72. | X =538831.9280 Y =526064.9509 |
| 73. | X =538832.3030 Y =526038.2799 |
| 74. | X =538831.4440 Y =526008.6029 |
| 75. | X =538829.0810 Y =525978.3579 |
| 76. | X =538828.4580 Y =525934.2459 |
| 77. | X =538826.6420 Y =525922.8839 |
| 78. | X =538825.9610 Y =525900.7939 |
| 79. | X =538823.5910 Y =525873.7329 |
| 80. | X =538822.9260 Y =525848.8589 |
| 81. | X =538816.8870 Y =525835.5509 |
| 82. | X =538813.4840 Y =525821.7669 |
| 83. | X =538812.8940 Y =525804.1909 |
| 84. | X =538814.0570 Y =525776.2069 |
| 85. | X =538816.1940 Y =525736.6379 |
| 86. | X =538857.4970 Y =525751.2429 |
| 87. | X =538895.8450 Y =525762.6119 |
| 88. | X =538898.5719 Y =525764.9599 |
| 89. | X =538918.7050 Y =525743.3859 |
| 90. | X =538929.9980 Y =525728.0919 |
| 91. | X =538937.8380 Y =525713.1319 |
| 92. | X =538939.4120 Y =525711.1609 |
| 93. | X =538959.8670 Y =525718.3669 |
| 94. | X =538961.2110 Y =525718.7409 |
| 95. | X =538961.6790 Y =525703.3169 |
| 96. | X =538961.7950 Y =525700.5129 |
| 97. | X =538958.7880 Y =525701.0109 |
| 98. | X =538960.8217 Y =525692.4279 |
| 99. | X =538963.1450 Y =525682.6229 |
| 100. | X =538964.1660 Y =525659.9799 |
| 101. | X =538964.4030 Y =525633.4629 |
| 102. | X =538965.3199 Y =525605.9789 |
| 103. | X =538946.3387 Y =525605.7182 |
| 104. | X =538865.1320 Y =525603.4527 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 105. | X =538865.1320 Y =525604.4099 |
| 106. | X =538827.1490 Y =525606.5979 |
| 107. | X =538827.1990 Y =525614.8322 |
| 108. | X =538779.8780 Y =525612.3999 |
| 109. | X =538779.1530 Y =525609.2979 |
| 110. | X =538776.6820 Y =525589.7349 |
| 111. | X =538775.5480 Y =525570.5979 |
| 112. | X =538773.3600 Y =525552.0759 |
| 113. | X =538763.9440 Y =525493.0479 |
| 114. | X =538760.4710 Y =525475.4219 |
| 115. | X =538759.6210 Y =525470.1909 |
| 116. | X =538758.6480 Y =525464.1099 |
| 117. | X =538758.4120 Y =525455.7339 |
| 118. | X =538758.8180 Y =525443.2109 |
| 119. | X =538757.5000 Y =525429.9249 |
| 120. | X =538756.3880 Y =525418.5439 |
| 121. | X =538754.8210 Y =525406.6999 |
| 122. | X =538751.7360 Y =525383.0119 |
| 123. | X =538748.3320 Y =525357.0709 |
| 124. | X =538744.6830 Y =525338.4979 |
| 125. | X =538728.1920 Y =525298.0979 |
| 126. | X =538729.1480 Y =525291.3199 |
| 127. | X =538726.4120 Y =525287.2629 |
| 128. | X =538704.4000 Y =525234.8199 |
| 129. | X =538701.3658 Y =525227.2393 |
| 130. | X =538692.4710 Y =525228.3939 |
| 131. | X =538651.0730 Y =525234.0429 |
| 132. | X =538624.8900 Y =525235.7459 |
| 133. | X =538612.1160 Y =525238.0829 |
| 134. | X =538608.7720 Y =525226.1589 |
| 135. | X =538606.0380 Y =525214.6259 |
| 136. | X =538604.9360 Y =525202.9689 |
| 137. | X =538590.7910 Y =525204.7849 |
| 138. | X =538568.6430 Y =525207.9559 |
| 139. | X =538562.6859 Y =525210.6624 |
| 140. | X =538565.5010 Y =525216.4439 |
| 141. | X =538566.6980 Y =525223.6349 |
| 142. | X =538567.7250 Y =525241.2689 |
| 143. | X =538573.1960 Y =525323.6649 |
| 144. | X =538578.1710 Y =525339.2119 |
| 145. | X =538578.1330 Y =525358.1649 |
| 146. | X =538581.0090 Y =525378.7319 |
| 147. | X =538574.6870 Y =525438.7089 |
| 148. | X =538563.2940 Y =525457.2789 |
| 149. | X =538549.2570 Y =525468.6129 |
| 150. | X =538497.6050 Y =525488.8459 |
| 151. | X =538483.8400 Y =525473.0329 |
| 152. | X =538458.4980 Y =525460.2479 |
| 153. | X =538440.0190 Y =525457.8149 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 154. | X =538418.5930 Y =525460.5089 |
| 155. | X =538420.0520 Y =525481.0849 |
| 156. | X =538423.1320 Y =525496.7859 |
| 157. | X =538388.1550 Y =525499.0369 |
| 158. | X =538359.6670 Y =525503.8449 |
| 159. | X =538354.8890 Y =525504.2199 |
| 160. | X =538347.2250 Y =525461.6839 |
| 161. | X =538331.6860 Y =525460.4699 |
| 162. | X =538301.5060 Y =525452.3699 |
| 163. | X =538283.9190 Y =525447.6649 |
| 164. | X =538279.8410 Y =525446.5959 |
| 165. | X =538270.4760 Y =525444.2169 |
| 166. | X =538268.3900 Y =525443.3669 |
| 167. | X =538271.9730 Y =525429.6719 |
| 168. | X =538272.2980 Y =525427.4689 |
| 169. | X =538249.2220 Y =525424.5449 |
| 170. | X =538239.5796 Y =525423.0682 |
| 171. | X =538235.8370 Y =525411.3759 |
| 172. | X =538204.0170 Y =525406.5859 |
| 173. | X =538186.1480 Y =525400.0649 |
| 174. | X =538180.8700 Y =525397.5419 |
| 175. | X =538171.8490 Y =525398.5269 |
| 176. | X =538158.6890 Y =525406.7259 |
| 177. | X =538157.3670 Y =525422.2169 |
| 178. | X =538142.4780 Y =525437.1179 |
| 179. | X =538139.8418 Y =525439.1906 |
| 180. | X =538141.8910 Y =525441.7969 |
| 181. | X =538157.1030 Y =525462.3569 |
| 182. | X =538149.3359 Y =525461.6015 |
| 183. | X =538138.8825 Y =525460.5849 |
| 184. | X =538120.6620 Y =525458.8129 |
| 185. | X =538103.4750 Y =525462.8229 |
| 186. | X =538108.2700 Y =525491.4819 |
| 187. | X =538091.1400 Y =525501.7559 |
| 188. | X =538081.3325 Y =525503.7959 |
| 189. | X =538075.5600 Y =525513.5389 |
| 190. | X =538069.0360 Y =525517.6319 |
| 191. | X =538062.5180 Y =525515.3529 |
| 192. | X =538056.4820 Y =525512.5149 |
| 193. | X =538050.2850 Y =525510.7839 |
| 194. | X =538040.1240 Y =525510.4319 |
| 195. | X =538035.8550 Y =525509.5469 |
| 196. | X =538028.1560 Y =525502.2839 |
| 197. | X =538019.0730 Y =525498.9819 |
| 198. | X =538005.2130 Y =525487.0559 |
| 199. | X =537945.4550 Y =525448.4169 |
| 200. | X =537917.8270 Y =525438.2439 |
| 201. | X =537908.9140 Y =525435.1089 |
| 202. | X =537885.0390 Y =525435.2169 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 203. | X =537859.4220 Y =525444.4784 |
| 204. | X =537859.4220 Y =525473.9609 |
| 205. | X =537859.4110 Y =525476.0939 |
| 206. | X =537857.7880 Y =525476.1539 |
| 207. | X =537857.7880 Y =525479.5599 |
| 208. | X =537859.4080 Y =525479.5059 |
| 209. | X =537859.4640 Y =525495.0949 |
| 210. | X =537857.7350 Y =525495.1489 |
| 211. | X =537857.7890 Y =525498.3929 |
| 212. | X =537859.4640 Y =525498.3929 |
| 213. | X =537859.7340 Y =525509.4219 |
| 214. | X =537860.3320 Y =525530.1919 |
| 215. | X =537912.5210 Y =525543.1569 |
| 216. | X =537921.5920 Y =525518.7199 |
| 217. | X =537922.0850 Y =525484.9599 |
| 218. | X =537916.2500 Y =525484.6349 |
| 219. | X =537917.4460 Y =525468.6229 |
| 220. | X =537923.8740 Y =525478.3529 |
| 221. | X =537959.4230 Y =525484.0339 |
| 222. | X =537954.7280 Y =525497.4759 |
| 223. | X =537952.8780 Y =525518.6849 |
| 224. | X =537987.9870 Y =525522.0079 |
| 225. | X =538008.8950 Y =525525.6579 |
| 226. | X =538013.2010 Y =525530.8809 |
| 227. | X =538008.9290 Y =525544.8499 |
| 228. | X =538008.0640 Y =525553.1169 |
| 229. | X =538009.9090 Y =525565.3569 |
| 230. | X =538003.4380 Y =525580.4479 |
| 231. | X =537991.5520 Y =525603.8199 |
| 232. | X =537991.3948 Y =525604.9215 |
| 233. | X =537990.6610 Y =525610.0629 |
| 234. | X =537976.2324 Y =525612.1789 |
| 235. | X =537972.5221 Y =525627.6773 |
| 236. | X =537997.9650 Y =525635.5169 |
| 237. | X =538008.5430 Y =525645.9619 |
| 238. | X =538020.3240 Y =525657.2729 |
| 239. | X =538023.1200 Y =525682.4509 |
| 240. | X =538032.2180 Y =525688.9739 |
| 241. | X =538037.7180 Y =525716.7919 |
| 242. | X =538036.6740 Y =525717.6929 |
| 243. | X =538028.2650 Y =525723.7669 |
| 244. | X =538032.0730 Y =525728.3079 |
| 245. | X =538045.3630 Y =525749.0389 |

Границата на планскиот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки, означени со редни броеви од 1 до 245, а за секоја точка табеларно се дадени параметрите по x и y координати.

Член 7

Со општиот акт се утврдуваат групите на класи на намени во рамките на планскиот опфат со име за секоја наменска зона поодделно согласно член 30 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М. бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13 и 37/14).

Во рамките на планскиот опфат на село Барешани се утврдени повеќе групи на класи на намена:

А – Домување

- A0 – Домување во станбени куќи со посебен режим
- A1 – Домување во станбени куќи и домување во станбени куќи во селско-стопански двор.
- A3 – Групно домување

Б – Комерцијални и деловни намени

- B1 – Мали комерцијални и деловни намени

В – Јавни институции:

- V1 – Образование
- V4 – Државни институции
- V5 – Верски институции

Д – Зеленило и рекреација:

- D1 – Парковско зеленило
- D2 – Заштитно зеленило
- D4 – Меморијални простори

Е – Инфраструктура, односно класите

на намени:

- E1 – Комунална инфраструктура (сообраќајни површини)
- E2 – Комунална супраструктура

Воден тек**Заштитен појас на регионален пат Р2333****Член 8**

Со Предлог – Одлуката за Општ акт за село Барешани се дефинирани сите постојни влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување.

Со Предлог – Одлуката за Општ акт за село Барешани се дефинира пристапот до градбите и начинот на решавање на стационарниот сообраќај, кој треба да е во соглас-

ност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М. бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 125/14 и 148/14).

Доколку не е обезбеден колски пристап до парцелата и ако инвеститорот не може сам да го обезбеди, не може да се утврдат услови за градба.

Член 9

Утврдувањето на условите за градба на објектите во рамките на утврдените наменски зони во графичкиот приказ, се врши според конкретните услови на лице место, одредбите на оваа одлука, законот за просторно и урбанистичко планирање и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот закон.

Член 10

Формирањето на градежната парцела, површината за градба, висината на објектите, процентот на изграденост и коефициент на искористеност да се во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 125/14 и 148/14).

При формирањето на градежните парцели потребно е да се почитуваат имотно правните односи, односно една или повеќе катастарски парцели да преставуваат градежна парцела.

Површината за градење може да се протега во рамки на една или повеќе катастарски парцели, при што минималното растојание од површината за градење до границата на парцелата кон постоечката сообраќајница не треба да е помало од три (3) метри, согласно член 84-а од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М, бр. 37/14).

Член 11

Со Предлог – Одлуката за Општ акт за село Барешани се дефинира просторната организација и условите за градење во селско-стопански двор.

Во рамките на градежните парцели со Основна класа на намена А1 (домување во

станбени куќи – селско–стопански дворови) освен објектот за домување, можат да се предвидат и помошни градби во функција на селско–стопанскиот двор (штали, складишта, гаражи и сл.).

Член 12

Со Предлог – Одлуката за Општ акт за село Барешани се дефинира начинот на реализација на инфраструктурните водови и градби..

Постојната инфраструктурна мрежа (водовод, канализација и електрика) да овозможи да се приклучи на мрежата секој објект со основна група на класи на намена **A** – домување, **B** – комерцијални и деловни намени и **B** – јавни институции.

За објектите од останатите групи на класи на намена, доколку капацитетите на постојната инфраструктура не задоволуваат, се изработува Проект за инфраструктура.

Проект за инфраструктура се изработува согласно член 51-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање, (Сл. Весник на РМ, бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13, 42/14 и 44/15).

Член 13

Општиот акт за село содржи табели со Билансни споредбени показатели во кои се прикажани планираните површини по намена на земјиштето – наменските зони, во однос на постојните изградени површини.

Член 14

Сите параметри за уредување на просторот во планскиот опфат кои не се опфатени во приложените општи услови за изградба на просторот од овој Општ Акт, мора да бидат во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р. Македонија бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 125/14 и 148/14).

Член 15

Графичкиот прилог кој е составен дел на оваа Одлука, по нејзиното донесување, се заверува од Градоначалникот на Општина Битола и се доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на

работите од областа на уредување на просторот во електронски формат.

Член 16

Одредбите на оваа Одлука се применуваат до донесување на Урбанистички план за село.

Член 17

Одлуката влегува во сила смиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на Општина Битола“.

Бр.09-425/3
05.06.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување Нацрт ДУП за Блок Стар Прогрес - Општина Битола

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување Нацрт ДУП за Блок Стар Прогрес - Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.06.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-713/2
09.06.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/2012, 55/13, 163/13 и 42/14), а во врска со чл. 123 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ” бр. 199/14 и 44/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05),

Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.06.2015 година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување Нацрт ДУП за Блок Стар
Прогрес - Општина Битола

Член 1

СЕ УТВРДУВА Нацрт ДУП за Блок Стар Прогрес - Општина Битола.

Член 2

По Нацрт Планот ќе се организира Јавна презентација и јавна анкета.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-425/4
05.06.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Магарево во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Магарево во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.06.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.08-713/3
09.06.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.06.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Магарево во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект во КО Магарево со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. КП бр.351/4 | КО МагаревоА4 (планинарски дом) |
| 2. КП бр.399 | КО Магарево |
| 3. КП бр.409 | КО Магарево |
| 4. КП бр.434 | КО Магарево |
| 5. КП бр.477 и 480/2 | КО Магарево |
| 6. КП бр.486 | КО Магарево |

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-425/5
05.06.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Братиндол во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Братиндол во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.06.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-713/4
09.06.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.06.2015 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Братиндол во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти во КО Братиндол со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. КП бр.485 КО Братиндол
2. КП бр.609/7 КО Братиндол

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-425/6
05.06.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.06.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-713/5
09.06.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.06.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти во КО Буково со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. КП бр.16 | КО Буково |
| 2. КП бр.210 | КО Буково |
| 3. КП бр.215 | КО Буково |
| 4. КП бр.877 | КО Буково |
| 5. КП бр.1497 | КО Буково |
| 6. КП бр.3260 | КО Буково |
| 7. КП бр.3482/1 | КО Буково |
| 8. КП бр.3551 | КО Буково |
| 9. КП бр.3675 | КО Буково |
| 10. КП бр.4069 | КО Буково |
| 11. КП бр.4125/1 | КО Буково |
| 12. КП бр.4394 | КО Буково |

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-425/7
05.06.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Горно Орехово во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Горно Орехово во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.06.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-713/6
09.06.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот

на Општина Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.06.2015 година, донесе

О Д Л У К А

За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Горно Орехово во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.224/1 во КО Горно Орехово со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-425/8
05.06.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.06.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-713/7
09.06.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр.10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.06.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти во КО Дихово со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. КП бр.306/3 | КО Дихово |
| 2. КП бр.318 | КО Дихово |
| 3. КП бр.355/3 | КО Дихово |
| 4. КП бр.371 | КО Дихово |
| 5. КП бр.578/1 | КО Дихово |

| | |
|-------------------|-----------|
| 6. КП бр.602 | КО Дихово |
| 7. КП бр.726/4 | КО Дихово |
| 8. КП бр.727/1 | КО Дихово |
| 9. КП бр.778/25 | КО Дихово |
| 10. КП бр.787/7 | КО Дихово |
| 11. КП бр.788/4 | КО Дихово |
| 12. КП бр.920/2 | КО Дихово |
| 13. КП бр.996 | КО Дихово |
| 14. КП бр.1001 | КО Дихово |
| 15. КП бр.1023 | КО Дихово |
| 16. КП бр.1086 | КО Дихово |
| 17. КП бр.1088/4 | КО Дихово |
| 18. КП бр.1088/13 | КО Дихово |
| 19. КП бр.1091/2 | КО Дихово |
| 20. КП бр.1100/2 | КО Дихово |
| 21. КП бр.1103/5 | КО Дихово |

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-425/9
05.06.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација, донесена на седни-

цата на Советот на Општината Битола одржана на 05.06.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-713/8
09.06.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.06.2015 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти во КО Долно Оризари со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. КП бр.928 | КО Долно Оризари |
| 2. КП бр.1055 и 1057 | КО Долно Оризари |
| 3. КП бр.1859 | КО Долно Оризари |
| 4. КП бр.1860 | КО Долно Оризари |

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-425/10
05.06.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кажани во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кажани во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.06.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-713/9
09.06.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.06.2015 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кажани во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти во КО Кажани со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. КП бр.152 КО Кажани
2. КП бр.611 КО Кажани

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-425/11
05.06.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.06.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-713/10
09.06.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.06.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти во КО Карамани со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. КП бр.395/3КО Карамани
2. КП бр.403/2КО Карамани
3. КП бр.406/1КО Карамани
4. КП бр.461КО Карамани
5. КП бр.476 КО Карамани
6. КП бр.492, 494 и 496КО Карамани

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-425/12
05.06.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.06.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-713/11
09.06.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.06.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување

на бесправните објекти во КО Кукуречани со намена А–домување во идна урбанистичко планска документација:

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. КП бр.151 | КО Кукуречани |
| 2. КП бр.2022 | КО Кукуречани |
| 3. КП бр.2245 | КО Кукуречани |
| 4. КП бр.2262 | КО Кукуречани |
| 5. КП бр.2269 | КО Кукуречани |
| 6. КП бр.2294 | КО Кукуречани |
| 7. КП бр.2557 | КО Кукуречани |
| 8. КП бр.4897 | КО Кукуречани |

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-425/13
05.06.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Логоварди во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Логоварди во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.06.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-713/12
09.06.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.06.2015 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Логоварди во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти во КО Логоварди со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. КП бр.1028 | КО Логоварди |
| 2. КП бр.1193 | КО Логоварди |
| 3. КП бр.1452 | КО Логоварди |
| 4. КП бр.1603 | КО Логоварди |

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-425/14
05.06.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.06.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-713/13
09.06.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.06.2015 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти во КО Нижеполе со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. КП бр.121/7 | КО Нижеполе |
| 2. КП бр.620/5 | КО Нижеполе |

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-425/15
05.06.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Оптичари во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Оптичари во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.06.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-713/14
09.06.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.06.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Оптичари во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти во КО Оптичари со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. КП бр.800 и 801 КО Оптичари
2. КП бр.1124. КО Оптичари

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-425/16
05.06.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Ротино во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Ротино во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.06.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-713/15
09.06.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.06.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Ротино во идна урбанистичко планска документација

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Брусник во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Брусник во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 05.06.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-713/17
09.06.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

документација („Сл. весник на РМ., бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 05.06.2015 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Брусник во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.166 во КО Брусник со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-425/19
05.06.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска

СОДРЖИНА

| | | | |
|--|----|---|----|
| О Д Л У К А за донесување на Општ акт за село Барешани и утврдување на услови за начинот на градење во село Барешани - Општина Битола, за кое нема урбанистички план | 1 | вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација..... | 11 |
| З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за утврдување Нацрт ДУП за Блок Стар Прогрес - Општина Битола..... | 6 | О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кажани во идна урбанистичко планска документација..... | 12 |
| О Д Л У К А за утврдување Нацрт ДУП за Блок Стар Прогрес - Општина Битола..... | 7 | О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко планска документација..... | 13 |
| О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Магарево во идна урбанистичко планска документација..... | 7 | О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација..... | 13 |
| О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Братиндол во идна урбанистичко планска документација..... | 8 | О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Логоварди во идна урбанистичко планска документација..... | 14 |
| О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација..... | 9 | О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација..... | 15 |
| О Д Л У К А За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Горно Орехово во идна урбанистичко планска документација..... | 10 | О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Оптичари во идна урбанистичко планска документација..... | 16 |
| О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација..... | 10 | О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и | |
| О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и | | | |

вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Ротино во идна урбанистичко планска
документација..... 16

О Д Л У К А за утврдување на потреба за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Крстоар во идна урбанистичко планска
документација..... 17

О Д Л У К А за утврдување на потреба за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Брусник во идна урбанистичко планска
документација..... 18

Издавач: Општина Битола
тел. 047 234 234; 047 208 300

Буџет на Општина Битола
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М.
Д.Б. 4002996128471
Приходна Шифра 725211